



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. бр. 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 11 април 1984
Скопје

Број 12

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 45 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

129.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Абази Абаз Љутви, од Гостивар,
2. Абази Адил Исмаил, од с. Д. Бањица,
3. Иљазовиќ Цетик Алит, од Белград,
4. Салифоски Рамиз Невзат, од с. Преглово,
5. Бабиќ Лука Јован, од Белград,
6. Гортиоски Доорислав Зоран, од Кичево,
7. Ибраимовски Мемед Џемаил, од с. Другово,
8. Руфат Ештреф Абди, од с. Лисец,
9. Зимовски Наум Горти, од Охрид.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Тасев Горти Блажо, од с. Црнилиште.

III

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Еминовиќ Ферат Сузан, од Скопје,
2. Еминовиќ Јахо Васвија, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Трајчевски Ставре Војо, од Свети Николе,
2. Мисиркоски Коле Драган, од с. Мало Коњари.

V

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Милеска Стојко Станислава, од Скопје,
2. Китаноска Кузман Разменка, од с. Издеглавје,
3. Котевски Ратко Борис, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Ристески Трајко Ристе, од с. Кален.

VII

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се намали за 3 месеци на:

1. Коцев Драган Тодорчо, од Крива Паланка.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Таири Рефик Селман, од с. Трново.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Живиќ Живко Момчило, од Ниш.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Гортиев Лазар Иван, од Неготино.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-226

28 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

130.

Врз основа на член 14, став 2 и член 26, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/83), а во врска со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата наменети за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во вкупен износ од 345.259.000 динари и тоа:

1) во Републичкиот буџет за 1984 година:

— раздел 64, позиција 566 — Средства за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката	119.000.000 дин.
— дел од средствата за амортизација на објектите на републичките органи на управата	5.200.000 „
2) — од позајмица	217.759.000 „
3) — салдо на посебната сметка на Републиката за нестопански инвестиции на 31. XII. 1983 г.	3.300.000 „

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат по одделни корисници и намени и тоа:

1. Републичка самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување
 - за изградба и опремување на простор за здравствена заштита на населението до 234.850.000 дин.
2. Републичка заедница на насоченото образование
 - за изградба и опремување на училишен простор за насочено образование до 50.000.000 „
3. Републичка самоуправна интересна заедница на физичката култура
 - за изградба на објекти во областа на физичката култура до 12.000.000 „
4. Републички комитет за култура
 - за изградба на спомен домови на културата до 5.759.000 „
5. Републичка конференција на народна техника на СР Македонија
 - за изградба на објекти во областа на техничката култура до 3.350.000 „
6. Републичка самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност до 20.000.000 „
7. Републички хидрометеоролошки завод
 - за реализација на развојната програма од областа на хидрометеоролошките работи до 7.900.000 „
8. Извршен совет на Собранието на СР Македонија до 10.000.000 „
9. Архив на Македонија
 - за реновирање на кровна конструкција до 1.400.000 „

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука, освен средствата од точка 8 и 9, ќе се користат како учество на Републиката во финансирање на развојните програми.

Член 4

Распоредот на средствата на крајните корисници од член 2, точките 1 до 7 на оваа одлука, ќе го извршат носителите на средствата.

Член 5

Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа одлука според динамиката на приливот на средствата на Републичкиот буџет, како и во сообразност со обезбеденото учество од останатите учесници во финансирањето на програмите.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-507/1
29 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

131.

Врз основа на член 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83), а во врска со член 53, став 1, точка 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија ќе се користи износ од 6.000.000 динари, без овврска на враќање, како учество на републиката за намиравање на расходите за сузбивање на растителни штетници на шумите во СР Македонија.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе ги распределува по општини Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-566/1
29 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

132.

Врз основа на членовите 13, 14 и 41 од Самоуправната спогодба за здружување во Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, а во врска со член 26, став 3 од Законот за електро-стопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 22 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

I. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на Енергетскиот биланс на СРМ за 1984 година, донесена на XII-та редовна седница на Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија на 13. III. 1984 година.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-366/1
22 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

133.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ

I

Висината на имотните услови од член 2 на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба се усогласува со движењето на порастот на трошоците за живот и се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување за 1984 година, доколку:

1. личниот доход од земјоделска дејност не изнесува повеќе од 687 динари месечно по член на семејството;
2. личниот доход од работен однос и други редовни приходи не изнесува повеќе од 2.164 динари месечно по член на семејството;
3. збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 не изнесува повеќе од 2.164 динари месечно по член на семејството.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-533/1
29 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

134.

Врз основа на член 49, став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73, 45/74, 42/77 и 11/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација се усогласуваат со порастот на остварените просечни номинални лични приходи на сите вработени во претходната година во Републиката, така што тие се зголемуваат за 25,7% од 1 јануари 1984 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-532/2
29 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

135.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79 и 11/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА ОД ВОЈНАТА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Висината на цивилната инвалидна за цивилните инвалиди од војната се усогласува со порастот на просечните номинални лични приходи на сите вработени остварени во претходната година во Републиката и се зголемува за 25,7% од 1 јануари 1984 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-532/1
29 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

136.

Врз основа на член 70, став 2 од Законот за здравствена заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1984 ГОДИНА

I

Средствата на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните во 1984 година се утврдуваат во износ од 12.675.831 динари и тоа:

1. 80% од средствата што ќе се собираат од наплатената такса за уверенија за здравствена состојба на животните во 1984 година	8.220.000
2. салдо на жиро-сметката, готовина	4.455.831
	12.675.831

II

Средствата утврдени во точка I на оваа програма се распоредуваат:

1. за дијагностицирање, превенирање, сузбивање и искоренување на лигавката и шапот, чумата кај говедата, афричката чума кај свињите, афричката чума кај коњите, дуриката, сипаницата кај овците, везикуларниот стоматит кај свињите, туберкулозата, бруцелозата и други опасни заразни болести	2.180.000
2. за земање проби крв од говеда и овци, свињи, коњи и кучиња за преглед на бруцелоза и лептоспироза и за доставување на земената крв до ветеринарно-дијагностичка организација за грла од индивидуални стопанства	3.170.831
3. надоместок за заклани говеда поради туберкулоза и за заклани (убиени) говеда, овци, свињи и коњи поради бруцелоза	5.405.000

4. партиципација за изградба на објекти за нештетно отстранување на животински мрши (јами-гробници), за бетонски корита за капење на овци, набавка на моторни пумпи за дезинфекција, приколки за пренос на моторни пумпи за дезинфекција, довршување и опремување на зградата за Помошна ветеринарна станица во Мариово и за лабораториска опрема за ветеринарно-дијагностичките организации во Републиката	1.360.000
5. проекти и студии	50.000
6. за опремување и оспособување на Републиката ветеринарна инспекција за интервенција при појава на заразни болести кај животните во поголем обем (набавка на опрема за дезинфекција со загревање на вода и др.) и одржување на превозните средства	280.000
7. банкарски и административни трошоци, за надзор, превоз и сл.	230.000
ВКУПНО:	12.675.831

III

Корисници на партиципацијата од точка II, потточка 4 на оваа програма можат да бидат: за објекти за нештетно отстранување на мрши и бетонски корита за капење на овци — месните заедници, општините, ветеринарните станици, организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на животни, за другите и самоуправните интересни заедници за пасишта, за подвижни корита за капење на овци, моторни пумпи за дезинфекција — ветеринарните станици, организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на животни и за другите, а за лабораториска опрема ветеринарно-дијагностичките организации на здружениот труд во Републиката.

IV

Партиципацијата од точка II, потточка 4 изнесува:

1. За јама-гробница	
— за неразвиена општина	220.000
— за развиена општина	150.000
2. За едно бетонско корито за капење на овци:	
— за неразвиени општини	40.000
— за развиени општини	—
3. За едно метално корито за капење на овци:	
— за неразвиени општини	30.000
— за развиени општини	—
4. За една моторна пумпа за дезинфекција, односно апарат за дезинфекција и дератизација:	
— за неразвиени општини	17.000
— за развиени општини	12.000
5. За една приколка за пренос на моторна пумпа за дезинфекција:	
— за неразвиена општина	20.000
— за развиена општина	14.000
7. Партиципацијата за набавка на лабораториска опрема за ветеринарно-дијагностичките организации во Републиката (Ветеринарен институт и Главна ветеринарна болница — Скопје и Ветеринарен центар во Битола) изнесува 70% од набавната вредност од опремата	600.000

V

Определените средства за партиципација се даваат без обврска за враќање.

VI

За спроведувањето на оваа програма се грижи Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VII

Стручните и административните работи за спроведување на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните ги врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-27/248
29 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

137.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се назначува Јордан Мишевски, советник на секретарот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Бр. 17-426/1
8 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

138.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА

За советник на директорот на Републичкиот завод за информатика се назначува Владимир Павловски, советник во Одделението за автоматизација и АОП на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија.

Бр. 17-427/1
8 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

139.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд се назначува Стојан Трајанов, советник во Комитетот.

Бр. 17-428/1
8 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

140.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд се назначува м-р Илија Рајчановски, советник во Комитетот.

Бр. 17-429/1
8 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

141.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд се назначува Деспот Буцевски, советник во Комитетот.

Бр. 17-430/1
8 март 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

142.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ**

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, со која за директор на Институтот е избран д-р Владо Камбовски, досегашен декан на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје.

Бр. 17-313/2
22 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

143.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должност виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Бајрам Гола на 31. III. 1984 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-512/1
22 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

144.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должност самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Саво Костовски на 31. III. 1984 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-511/1
22 март 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

145.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 9 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување на основите и мерилата за распределба на доходот и чистиот доход на Основната организација на здружениот труд „Малешевска слива“ во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Малеш“ од Берово, донесен на собирот на работниците на 23 декември 1977 година, и на Аналитичката процена, донесена на Собирот на работниците на 28 декември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Малешевска слива“ во Берово, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-

ви прашањето за нивната несогласност со начелото на распределба според трудот изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со членовите 126 и 463 од Законот за здружениот труд.

4. Судот на јавната расправа утврди дека оспорениот правилник и Аналитичката процена се донесени од соборот на работниците, а не со референдум.

Според член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник и Аналитичката процена се донесени од соборот на работниците, а не од работниците со референдум, Судот утврди дека истите се во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

5. Исто така, Судот утврди дека по основот работа на отворено е определен различен број на бодови и тоа за овоштарски работи се определени 34 бода, за земјоделски работи 40 бода, за земјоделско-техничарски работи 50 бода и др.

Со оглед на тоа што во Аналитичката процена на работите и работните задачи е утврден различен број на бодови по основот „работа на отворено“, а тоа не е резултат на различните услови за работа затоа што актот не содржи елементи врз основа на кои може да се утврди дека работата на отворено различно влијае врз работниот придонес на работниците што ги извршуваат овоштарските работи, земјоделските работи, земјоделско-техничарските работи и друго, Судот утврди дека истата не е во согласност со начелото на распределба според трудот изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија и е спротивна со член 126 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 138/83
9 февруари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

146.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 99 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд „Паркови и зеленило“ во состав на Работната организација „Комуналец“ во Скопје, донесен со референдум на 3 јули 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Паркови и зеленило“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот член од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото на заемност и солидарност, утврдено во дел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот член 99 од Правилникот, Судот утврди дека во него е предвидено надлежната комисија на кандидатот да може да му определи до 10 поени по претходно прибавено мислење од синдикалната организација ако тој се истакнува и дава поголем придонес во работата и за општиот успех на организацијата, како и за развивање на самоуправањето и меѓусебните односи со другите работници во организацијата.

5. Според член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со самоуправен општ акт, меѓу другото, самостојно ги утврдуваат основите и мерилата за добивање стан на користење.

Судот смета дека е самоуправно право на работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со Уставот и законот, да утврдуваат такви основи и мерила за определување редот на првенство за доделување на користење станови во општествена сопственост наменети за работници со пониски доходи. При ова, пред се, треба да дојде до израз уставното начело на заемност и солидарност за задоволување на станбените потреби на работниците.

Исто така, работниците можат да предвидат, освен социјално-економски и такви критериуми кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која работи.

Меѓутоа, придонесот на работникот се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата преку објективизирани основи и мерила, кои овозможуваат да се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата.

Понатаму, Судот смета дека придонесот на работникот и залагањето за развивање на самоуправањето и меѓусебните односи со другите работници во организацијата не можат да се предвидат како основ за утврдување редот на првенството за добивање на користење стан во општествена сопственост, па и стан наменет за работници со пониски доходи, затоа што тие не можат да се вреднуваат со добивање на посебни бодови.

Со оглед на тоа што во член 99 од Правилникот е предвидено овластување на надлежната комисија да додели посебни бодови по основот придонес во работата, наместо да се утврдат објективизирани основи и мерила кои ќе овозможат да се утврди стварниот придонес на работникот и што развивањето на самоуправањето и меѓусебните односи е предвидено како основ за утврдување на редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост наменети за работници со пониски доходи како и доделувањето бодови по тој основ, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со начелото на заемност и солидарност, утврдено во дел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 209/83
22 февруари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

141.

Врз основа на член 142 точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОДМОР, ЗАКРЕПНУВАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

За одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување за 1984 година се обезбедуваат средства по стапка од 2 отсто.

Член 2

Како основица за пресметување ќе служи вкупниот износ на исплатените пензиски примања и исплатениот надоместок на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и привремениот надоместок во врска со вработувањето.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 05-873/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

142.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 31 став 1, член 56 и член 67 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши конечно усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без додатокот на пензија, како и на паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во општествениот сектор на Републиката во 1983 во однос на 1982 година, за 3,7 отсто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука, заедно со извршеното аконтативно усогласување според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 34/83), конечно изнесува 25,7 отсто колку што е утврдениот пораст на номиналните лични доходи во општествениот сектор во Републиката во 1983 во однос на 1982 година.

Член 3

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан целосно или делумно личниот доход односно основицата на осигурување од 1983 година.

Член 4

Како основица за определување износот на конечното усогласување на пензиите и другите парични надоместоци според оваа одлука се зема износот на пензијата, без додатокот на пензијата, односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1983 година, не земајќи го предвид вонредното усогласување на пензиите во 1983 година.

Член 5

Пензијата со додаток на носител на „Партизанска споменица 1941“ и на корисник на паричен надоместок за пензија остварена во странство усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ односно член 74 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 53 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, со усогласувањето по член 1 од оваа одлука не може да го надмине износот определен според истиот член за 1984 година.

Член 6

На пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, усогласени според оваа одлука, се определува нов износ на додаток на пензијата според одредбите на соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и другите парични примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 8

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1984 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-874/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

143.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на пензиите во 1984 година се утврдува во висина од 5180 динари.

Член 2

Исплатата на најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-875/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

144.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примане кој служи за определување висината на додатокот на пензијата за 1984 година се утврдува во висина од 9417 динари.

Член 2

На досегашните корисници на заштитен додаток по службена должност ќе им се утврди нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-876/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

145.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 127 и 150 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните кои служат за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: осигуреници кои вршат самостојна дејност) и за работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност (во натамошниот текст: работни луѓе кои вршат професионална дејност).

Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за работните луѓе кои вршат самостојна и професионална дејност се утврдува месечната основица од која се плаќа данок од личен доход (даночна основица), утврдена со решение на надлежниот општински орган на управата за полно работно време од 42 часа неделно.

За остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување даночната основица од став 1 на овој член се пресметува за чист личен доход на тој начин што даночната основица се намалува за збирот на придонесите што овие осигуреници ги плаќаат од личниот доход (пензиска основа).

Основицата за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување од став 2 на овој член не може да биде помала од загарантираниот личен доход во Републиката во смисла на член 28 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 3

Додека општинскиот орган на управата не ја утврди даночната основица за тековната година осигуреникот плаќа аконтација на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување врз основа на утврдената даночна основица која служи за плаќање аконтација на данокот од личен доход на општествено-политичките заедници.

Член 4

За осигурениците кои вршат самостојна и професионална дејност, а кои плаќаат данок на личен доход од паушални основици, како основица за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се утврдува паушалната даночна основица, но не помалку од загарантираниот личен доход во Републиката во смисла на член 28 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во случаите од став 1 на овој член се пресметува со примена на пресметаната стапка на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за чист личен доход.

Член 5

Осигурениците кои вршиле самостојна и професионална дејност пред 1 јули 1983 година за кои до тој ден не било установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување, а такво осигурување е установено до тој ден, времето на вршењето на таквата дејност пред 1 јули 1983 година, во смисла на член 150 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да им се утврди во стаж на осигурување под следниве услови:

— ако поднесат барање за утврдување на тоа време во стаж на осигурување најдоцна до крајот на 1984 година;

— ако на денот на поднесувањето на барањето имаат својство на осигуреник врз основа на вршење на таа дејност;

— ако платат соодветен придонес за пензиско и инвалидско осигурување.

Висината на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од став 1 на овој член се утврдува според стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување и основницата за пресметување на придонесот според кои е утврден придонесот за годината во која е поднесено барањето.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основниците за пензиско и инвалидско осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители кои служат за плаќање на придонесот и за остварување на правата „Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 40/81.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-877/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

146.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 49 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за осигурениците односно корисниците на старосна или инвалидска пензија се определува зависно од висината на личниот доход односно висината на пензијата на корисникот на паричен надоместок за помош и нега и тоа:

— 6590 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала до 9417 динари месечно;

— 5650 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала повеќе од 9417 до 13127 динари месечно;

— 4700 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала повеќе од 13127 динари месечно.

Член 2

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 отсто од износот на соодветната група од член

1 на оваа одлука во која спаѓаат според висината на просечната семејна пензија остварена во претходната година.

Член 3

За корисниците на паричен надоместок за помош и нега на кои помош и нега им е обезбедена од специјализирана општествена организација, покрај надоместокот од член 1 и 2 на оваа одлука, Заедницата може да учествува со средства во висина и на начин утврдени со спогодба, но најмногу до:

— 30 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува до 9417 динари;

— 20 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува од 9417 до 13127 динари и

— 10 отсто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува повеќе од 13127 динари.

Член 4

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле според Статутот на Заедницата што се применуваше пред 1 јули 1983 година, паричниот надоместок за помош и нега за 1984 година им се определува зависно од групата во која биле распоредени според здравствената состојба и тоа:

а) за корисниците на старосна и инвалидска пензија распоредени во:

I група — 6590 динари,

II група — 3660 динари;

б) за корисниците на семејна пензија распоредени во:

I група — 4610 динари,

II група — 2560 динари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-878/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

147.

Врз основа на член 142 точка 4, а во врска со член 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на аконтативниот износ на надоместокот за сместување и исхрана на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално средно насочено образование и воспитание односно заради работно оспособување, како и дел на надоместокот заради специјално основно воспитание и образование во организациите на здружен труд кај што се врши оспособувањето и трошоци за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот.

Член 2

Висината на аконтативниот износ на надоместокот за сместување и исхрана заради стручно, односно работно оспособување месечно изнесува по едно дете односно инвалид на трудот и тоа:

Реден бр.	Организација	Трошоци за исхрана со интернатско сместување	Трошоци за исхрана (топол рок) без интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	5.000 дин.	—
2.	Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	5.200 дин	—
3.	Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци — Скопје	5.430 дин.	1.585 дин.
4.	Центар за професионална рехабилитација со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	5.000 дин.	1.720 дин.
5.	Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје	5.080 дин.	1.040 дин
6.	Центар за професионална рехабилитација на лесно ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип	5.300 дин.	1.720 дин.
7.	Основни специјални училишта, односно специјално одделение при училиште	4.195 дин.	—

Член 3

Кога стручното односно работното оспособување се врши во ОЗТ надвор од местото на живеењето на детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој односно на инвалидите на трудот, а не им е обезбедено сместување во интернат, висината на надоместокот месечно изнесува 3.330 динари.

Член 4

Висината на аконтативниот износ на надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува и тоа:

- 1) во организации на здружен труд — 2.180 дин.
- 2) во заштитни организации — 2.565 динари.

Член 5

Аконтативниот износ на делот од надоместокот за сместување и исхрана заради специјално основно воспитание и образование што паѓа на товар на Заедницата ќе се исплатува во висина на утврдениот износ за 1983 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година до донесувањето на Одлука за конечниот износ на надоместокот за 1984 година врз основа на која ќе се утвр-

ди нов износ на надоместокот за сместување и исхрана заради стручно односно работно оспособување на децата со пречки во физичкиот и психичкиот развој и на инвалидите на трудот.

Бр. 02-879/1

27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

148.

Врз основа на член 92 и 142 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РЕШАВАЊЕТО ЗА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРВ СТЕПЕН

Член 1

Решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен донесува секретарот на Собранието на основната заедница на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен, ако во стручната служба на основната заедница од постојните работници има најмалку два работника со виша или висока стручна подготовка стручно оспособени за подготвување на нацрт-решенија и за контрола на тие решенија.

Член 2

Се смета дека во основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување во: Скопје, Титов Велес, Штип, Струмица, Битола, Прилеп, Охрид, Куманово, Тетово, и Гостивар се исполнети условите предвидени во член 1 на оваа одлука.

Член 3

Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по предлог на Комисијата на Собранието за договарање на надоместокот на стручните служби за вршење на работите од пензиското и инвалидското осигурување, а по писмено известување од основната заедница, го утврдува исполнувањето на условите од член 1 на оваа одлука и денот на почетокот на донесување решенија во другите основни заедници.

Член 4

За правата на осигурениците — учесници во НОВ пред 9 септември 1943 година и за лицата издначени со нив, за работниците на определени должности во органите на управата надлежни за внатрешни работи и други работници кои остваруваат права под поповолни услови од условите предвидени во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и Законот за пензиското и инвалидското осигурување најдоцна до 30 јуни 1985 година решенија донесува секретарот на Собранието на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 02-887/1

27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

149.

Врз основа на член 142 точка 4 и член 193 точка 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЗДАВАЊЕ ПОПОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА

Член 1

За создавање просторни услови за поповолна амбулантно-поликлиничка здравствена заштита на корисниците на пензија преку адаптација на простории во постојните домови за живеење на пензионерите или во постојните медицински центри односно здравствени домови, како и за набавка на потребната опрема за давање здравствена заштита на корисниците на пензија, основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: основна заедница), во рамките на финансискиот план на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница), обезбедува средства најмногу во висина до 2.000.000 динари.

Член 2

Одлука за висината на средствата од член 1 на оваа одлука донесува Собранието на основната заедница врз основа на барање и програма за користењето на овие средства од соодветната здравствена организација.

Член 3

За реализација на Одлуката од член 2 на оваа одлука основната заедница поднесува до Заедницата слаборат и заокружена финансиска конструкција на барањето имајќи ги предвид обврските на другите учесници во создавањето поповолни услови за амбулантно-поликлиничка здравствена заштита на корисниците на пензија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 02-887/1
27 март 1984 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

150.

Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 14 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход, на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба се утврдува во висина од 1,70% за 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност — во висина од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа одлука или 1,19%.

Член 3

Средствата кои ќе се остварат од придонесите од лични доходи на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата за 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-84
14 март 1984 година
Скопје

Претседател,
Никола Пеповски, с. р.

151.

Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 13 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонес од личен доход, на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош се утврдува во висина од 1,70% за 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност — во висина од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа одлука или 1,19%.

Член 3

Средствата кои ќе се остварат од придонесите од лични доходи на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата за 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-82
13 март 1984 година
Скопје

Претседател,
Иван Нарашанов, с. р.

152.

Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Ки-села Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 13 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонес од личен доход, на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода се утврдува во висина од 1,70% за 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност — во висина од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа одлука или 1,19%.

Член 3

Средствата кои ќе се остварат од придонесите од лични доходи на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата за 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-86

13 март 1984 година

Скопје

Претседател,
Ленче Гаврилска, с. р.

153.

Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонес од личен доход, на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга, како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар се утврдува во висина од 1,70% за 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност — во висина од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа одлука или 1,19%.

Член 3

Средствата кои ќе се остварат од придонесите од лични доходи на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата за 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-96

12 март 1984 година

Скопје

Претседател,
Стефанка Златановска, с. р.

154.

Врз основа на член 43, а во врска со член 82 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 14 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонес од личен доход, на работниците од работен однос, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир се утврдува во висина од 1,70% за 1984 година.

Член 2

Организациите на здружениот труд за основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица од член 1 на оваа одлука или 0,85%.

Организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичката дејност — во висина од 70% од утврдената основица во член 1 на оваа одлука или 1,19%.

Член 3

Средствата кои ќе се остварат од придонесите од лични доходи на работниците од стопанските и нестопанските дејности ќе се користат за финансирање на дејноста на Заедницата за 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-68

14 март 1984 година

Скопје

Претседател,
Златка Палева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

155.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, на X-та седница, одржана на 9 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба во 1984 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос	— 4,20%
— придонес од личен доход од земјоделска дејност	— 0,85%
— придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност	— 6,00%
— придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност	— 6,00%

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,10%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба во 1984 година, бр. 08-58 од 30. XII. 1983 година, донесена на IX-та седница на Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, одржана на 26. XII. 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-8
26 март 1984 година
Скопје

Претседател,
Здравко Глигоровски, с. р.

156.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општина Карпош, на IX-та седница одржана на 12 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош во 1984 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос	— 4,20%
— придонес од личен доход од земјоделска дејност	— 0,85%
— придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност	— 6,00%
— придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност	— 6,00%

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,10%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош во 1984 година, бр. 08-64 од 31. XII. 1983 година, донесена на VIII-та седница на Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, одржана на 26. XII. 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-14
26 март 1984 година
Скопје

Претседател,
Спасе Мирчески, с. р.

157.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, на X-та седница, одржана на 9 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода во 1984 година изнесуваат:

- | | |
|--|---------|
| — придонес од личен доход од работен однос | — 4,20% |
| — придонес од личен доход од земјоделска дејност | — 0,85% |
| — придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност | — 6,00% |
| — придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност | — 6,00% |

Член 2

Организациите на здружен труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,10%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход од работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода во 1984 година, бр. 08-86 од 30. XII. 1983 година, донесена на IX-та седница на Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода одржана на 27. XII. 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-16
26 март 1984 година
Скопје

Претседател,
Надежда Топалоска, с. р.

158.

Врз основа на член 11, а согласно член 54 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, на VIII-та седница, одржана на 13 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар во 1984 година изнесуваат:

- | | |
|--|---------|
| — придонес од личен доход од работен однос | — 4,20% |
| — придонес од личен доход од земјоделска дејност | — 0,85% |
| — придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност | — 6,00% |
| — придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност | — 6,00% |

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,10%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-25
26 март 1984 година
Скопје

Претседател,
Радмила Ѓорѓиева, с. р.

159.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, на X-та седница, одржана на 13 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир во 1984 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос	— 4,20%
— придонес од личен доход од земјоделска дејност	— 0,85%
— придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност	— 6,00%
— придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност	— 6,00%

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,10%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,94%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир во 1984 година, бр. 08-64 од 30. XII. 1983 година, донесена на IX-та седница на Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, одржана на 28. XII. 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-10

26 март 1984 година
СкопјеПретседавач,
Цвета Камиловска, с. р.**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за докажување смртта на лицето Мифтари Бафти од Тетово, по предлог на предлагачот Мемет Мифтари од Тетово.

Се поканува Мифтари Бафти од Тетово, во колку е жив, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или пак во судот да се јави секој кој истиот го познавал, во определен рок. Доколку гореименуваниот не се јави во судот ниту пак се јават други лица кои истиот го познавале, судот по истекот на рокот ќе ја утврди смртта на Мифтари Бафти од Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 137/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за издршка по тужбата на тужителката Спиловска Габриела од с. Брвеница, против тужениот Спиловски Јованче од с. Доброште, а сега на привремена работа во Западна Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Спиловски Јованче од с. Доброште да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе го застапува до правосилното окончување на оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 274/84.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 81 од 30. III. 1983 година на регистарска влошка бр. 1-228-0-0 ги запиша во судскиот регистар промената на фирмата и дејноста на Комуналната установа „Услуга“ — Берово со следните податоци: Досегашната фирма на Комуналната установа „Услуга“ од Берово се менува и за понатаму ќе гласи: Работна организација за проектирање, комунални услуги и надзор на градба на објекти „Услуга“, ц. о. — Берово.

Дејноста на РО се менува и се проширува уште со:

— проектирање на општествени и индивидуални станбени згради и други објекти;

— технички надзор над градбата на општествени и индивидуални објекти;

— 10031 100310 — производство и дистрибуција на вода, собирање, прочистување и дистрибуција на вода на домаќинствата и индустриските и др. потрошувачи;

— 10032 100320 — прочистување и одведување на отпадни води; прочистување на отпадни води и одржување на канализационата мрежа со која се одведуваат отпадните води од домаќинствата, инд., како атмосферските води;

— 10035 — 100351 — одржување чистота на градот и населбите;

100351 — чистење на јавни површини во населбите;

100352 — изнесување, депонирање и преработка на отпадоци;

10039 — 100390 — вршење на други комунални дејности, оџарски и погребни услуги.

Споредни дејности:

— изведување на водоводни и канализациони објекти, инсталации и електрика;

— изградба на градежни објекти од висока и ниска градба, како и сите занаетчиски работи на тие објекти;

— производство на бетонски елементи и готов бетон;

— стаклорезачки и металобраварски работи;

— градежни машини, транспорт од интересен и екстерен карактер;

— одржување на водомери и поправка на истите.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на „Услуга“ — Берово, бр. 58/1 од 28. III. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 81/83. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1244 од 27. XII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-451-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената работна организација — Здравствен дом на железничарите „Железничар“, Ц. О., — Скопје, ул. „Васил Горгов“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Владимир Ношпал, директор, а се запишува новиот застапник д-р Костадин Гушев, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1244/83. (5)

СОДРЖИНА

	Страна		
129. Одлука за помилување на осудени лица	209	142. Одлука за конечно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1983 година — — — — —	215
130. Одлука за распоред на средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во 1984 година — — — — —	209	143. Одлука за висината на најнискиот износ на пензија во 1984 година — — — — —	216
131. Одлука за користење на средствата на постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	210	144. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање во 1984 година	216
132. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на Енергетскиот биланс на Социјалистичка Република Македонија за 1984 година — — — — —	210	145. Одлука за основните за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за осигурениците што вршат самостојна или професионална дејност —	216
133. Одлука за усогласување на висината на имотните услови под кои се смета дека членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба немаат сопствени средства доволни за издржување, со порастот на трошоците за живот	211	146. Одлука за висината на паричниот надоместок за помош и нега во 1984 година	217
134. Одлука за усогласување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација со порастот на остварените просечни номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката — — — — —	211	147. Одлука за аконтативно определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1984 година — — — — —	217
135. Одлука за усогласување на висината на цивилната инвалиднина од војната со порастот на просечните номинални лични доходи на сите вработени остварени во претходната година во Републиката — — — — —	211	148. Одлука за организацијата на решавањето за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен — — — — —	218
136. Програма за користење средства на Посебната републичка сметка за заштита на животните во 1984 година — — — — —	211	149. Одлука за висината на средствата за создавање поповолни услови за амбулантно-поликлиничка здравствена заштита на корисниците на пензија — — — — —	219
137. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика — — — — —	212	150. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за 1984 година —	219
138. Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за информатика — — — — —	212	151. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за 1984 година —	219
139. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд — — — — —	212	152. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за 1984 година —	220
140. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд — — — — —	213	153. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за 1984 година —	220
141. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд — — — — —	213	154. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за 1984 година —	220
142. Решение за давање согласност за избор на директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје — — — — —	213	155. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба во 1984 година —	221
143. Решенис за разрешување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	213	156. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош во 1984 година — — — — —	221
144. Решение за разрешување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	213	157. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода во 1984 година — — — — —	222
145. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 138/83 од 9 февруари 1984 година	213	158. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар во 1984 година —	222
146. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 208/83 од 22 февруари 1984 година	214	159. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир во 1984 година	222

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

141. Одлука за висината на стапката за обезбедување средства за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување за 1984 година — — — — —

215